

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 5 јули 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Александар Ивановски од с. Мустафино, Свети Николе УП2 09-131/21 од 25 мај 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-93 од 4 мај 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-93 од 4 мај 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Александар Ивановски од с. Мустафино, Свети Николе до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-131/21 од 25 мај 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот потенцира дека на околу 60-70 метри од објектот има далекувод, а е подготвен и на кофинансирање за изградбата.

Според Електродистрибуција, објектот е на преголемо растојание од последниот столб на нисконапонската мрежа (околу 750m), а на околу 1 километар од напојната СТС 10/0,4 KV Мустафино 2. Вредностите за пад на напон и моќност на куса врска не задоволуваат.

Предложено му е да биде третиран како изолиран корисник но не се сложува. Барателот сака Електродистрибуција да изгради трафостаница но нема потенцијални баратели во околината па Електродистрибуција нема интерес за градење на нова трафостаница само за тој корисник.

На седницата од 7 јуни 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-131/21 од 28 мај 2021 година со прилог:
 - РОБСП 11-93 од 4 мај 2021 година
2. Одговор на Приговор од 28 мај 2021 година со прилог:
 - Скица – растојание од објект до трафостаница
 - Скица – растојание од објект до нисконапонска мрежа

и на седницата беше заклучено Електродистрибуција да достави комплетна документација за предметот како и GIS скица. По достава на бараните документи, на седницата од 24 јуни 2021 година Приговорот повторно беше разгледуван.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на корисникот на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–131/21
5 јули 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски